

Кратка биографија

Лични информации

Име/Презиме	Ненад Крстевски	
Адреса	Ул.402 број 19, Скопје, Македонија	
Телефон	/	Мобилен:
Факс	/	
Е-маил	nenadkrstevski@yahoo.com	
Националност	Македонец	
Датум на раѓање	18 август 1979 година	
Пол	Машки	



Работно искуство

Датуми	Јануари 2014 година – денес	
Занимање или позиција/работно место	Член на Управен одбор и Директор на правни и општи работи АД МЕПСО Скопје	
Име и адреса на работодавец		
Датуми	2010 година – 2014	
Занимање или позиција/работно место	Советник за јавни набавки Помошник раководител на Сектор за јавни набавки	
Главни активности и одговорности	Раководење со секторот за јавни набавки, организирање и координирање на работните задачи, активности и вработените во одделението, контрола и надзор за навремено, квалитетно и законито извршување на работите од областа на јавните набавки	
Име и адреса на работодавачот	Општина Центар-Скопје	
Тип на бизнис и сектор	Локална самоуправа, државна администрација	
Датуми	2007-2010	
Занимање или позиција/работно место	Управител	
Датуми	2004 – 2007	
Име и адреса на работодавачот	Основен Суд – Скопје Скопје	

Образование

Датум	Јуни 2013 година	
Назив на доделената квалификација	Доктор на правни науки	
Тема	“Опфатот и примената на казнено – правните аспекти на европската конвенцијата за човекови права во остварувањето на слободата на изразување во судската практика на Република Македонија”	

Датум	Јануари 2010 година
Назив на доделената квалификација	Магистер на правни науки
Тема	“Модификација на ОБСЕ од безбедносна во цивилна организација”
Датум	2002/2003 година
Назив на доделената квалификација	Дипломиран правник
Име и тип на институцијата која го обезбедила образованието и обуката	Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Правен факултет Јустинијан I Скопје

Лични вештини и знаења

Мајчин јазик(-ици) Македонски јазик

Друг јазик(-ици) Англиски

Курсеви, сертификати, обуки

Правосуден испит;
 Нотарски испит;
 Испит за едукација за јавни набавки;
 Испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на РМ.

Компјутерски вештини и способности Професионално работење на компјутери и одлично познавање и примена на следниве апликации, Microsoft Word, Excell, Power Point and Outlook

Возачка дозвола Катерогија Б